

АПЛИКАЦИЈА
ЗА ПРОЕКТ `ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ДОМОВИ`
Општина Кисела Вода

Основни податоци

1. Евиденциски лист од регистарот на станбени згради (пополнува општината)

Архивски бр. на Апликацијата :		Датум:	
--------------------------------	--	--------	--

2. Податоци за станбената зграда (секој влез посебно)

Општина:		Место /реон:	
Адреса:		Број:	
Број на катови:		Број на станови:	
		Година на изградба:	

3. Податоци за Апликант

Начин на управување со станбената зграда:	<ul style="list-style-type: none"> - Заедница на сопственици* - Друштво управител - Без управување 		
Податоци за правното лице / физичко лице / заедницата на сопственици	Назив:		
	Број на договорот за управувачки услуги, односно број на статутот на заедницата на сопственици		Датум:
	ЕДБ: _____	ЕМБ: _____	
	Депонент банка: _____	Жиро сметка: _____	
Евидентирана во катастар на згради	Да Не	Ако е Да, под кој број е: _____	
Одговорно лице	Име и презиме:		
	Телефон:		
Останати податоци	Висина на остварени приходи врз основа на годишни финансиски извештаи (уплата за редовен и резервен фонд) Редовен Фонд: _____ (%) _____ (МКД) Резервен Фонд: _____ (%) _____ (МКД)		

4. Податоци за зградата			
Година на изградба на зградата			
Број на катови			
Број на станови			
Геометрија на зградата	Висина (м)	Должина (м)	Ширина (м)
Вкупна површина во м ² на станбениот простор во зградата			
Вкупна површина во м ² на надворешни прозори и балконски врати			
Начин на греење/енергенс	Централно греење <input type="checkbox"/>	Нафта <input type="checkbox"/>	
	Електрична енергија <input type="checkbox"/>	Огревно дрво <input type="checkbox"/>	
	Друго <input type="checkbox"/> _____		
Покривна конструкција	Рамен покрив <input type="checkbox"/>	Поткровје <input type="checkbox"/>	Таван <input type="checkbox"/>
Опис на состојба на зградата Надворешни ѕидови	<p>А)Керамички блок Б) Полна тула В) Друго _____</p> <p>Дебелина на надворешни ѕидови д = (см)</p>		
Прозори	<p>Рамките на прозорите се :</p> <p>А) Дрвени Б) ПВЦ В) Алуминиумски</p> <p>Стаклата на прозорите се :</p> <p>А) Обично Б) Термопан</p> <p>Број на стакла во прозорот :</p> <p>А) Едно Б) Две</p>		
Дали зградата била претходно реновирана, доколку е да се наведе датум кога е реновирана			
Колку проценти изнесува во м ² површината на становите чии сопственици се согласни за учество во проектот и ја потпишале согласноста			

5. Дополнителни податоци за потребите на проектот `енергетски ефикасни домови`

Вкупен број на сопственици на станбени единици		
Број и % на сопственици корисници на проектот `енергетски ефикасни домови`		
Број и % на сопственици на станбени единици со променети ЕЕ прозори		
Број и % на сопствениците кои ќе учествуваат со сопствени средства во проектот		
Број и % од сопствениците на станови имаат интерес да учествуваат во проектот, односно да земат заем/кредит		

Прилог листа на документи:	<ul style="list-style-type: none"> - Апликација - Листа на потпишани станари (сопственици на станови) - Копии од сметки (фактури) за потрошена топлинска енергија за претходната година од минимум 3 стана - Копии од сметки (фактури) за потрошена електрична енергија за претходната година од минимум 3 стана - Решение од централен регистар за ЗС или Управители - Доказ за сопственост (имотен/и лист/ови).
----------------------------	---

Потпис за прифаќање на условите на јавниот повик	Претседател на Заедница на сопственици или Управител _____ потпис _____ (име и презиме) Печат:
--	---

Апликацијата ја пополниле и одговараат за точноста на податоците минимум 3 (три) лица:	1. _____ потпис _____ (име и презиме) 2. _____ потпис _____ (име и презиме) 3. _____ потпис _____ (име и презиме)
Лице за контакт:	Име и презиме: _____ Број на телефон: _____
Датум:	_____, 2019 година